



**"Со крвта на Твоите маченици, низ цел свет, Твојата Црква се украси како со црвена облека и платно. Затоа Ти пее Христе Боже: Испрати им ја Твојата милост на Твоите луѓе, подари му мир на Твојот народ и голема милост на нашите души".**  
**"Од Твоите прободени ребра капеа капки крв и со водата го обновува светот и Божествениот Собор на Сите Светии го утврдија". Христос воскреснал и "светот го воскреснал со Себе".**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**Н**из вековите, голем број цареви мислеле дека се послини од Светиите, затоа што тие наредувале да бидат мачени и убивани. За жал, тие не сфатиле дека

за Светиите смртта значи нов живот, дека умираат духовно јаки без да почувствуваат духовна раслабленост. Телата на Светиите останале како несвенати цветови за да му испуштаат мирис на светот, да му носат радост на светот, да ги тешат болните и неволните и верниците кои умираат.

Трогателната и силна молитва: "Со крвта на Твоите маченици, низ цел свет, Твојата Црква се украси како со црвена облека и платно. Затоа Ти пее Христе Боже: Испрати им ја Твојата милост на Твоите луѓе, подари му мир на Твојот народ и голема милост на нашите души", е тропарот на Сите Светии, химна на нивниот живот.

Ако погледнеме наназад во својата историја и во историјата на светот ќе видиме многу Светии, кои пламтат со неизгасливиот пламен на светоста. Според учењето на Светата Православна Црква, прифаќањето на Христа, примањето на Божјата вистина, примањето на светлината Божја, Божјата светост е целта на човечкиот живот на Земјата.

Да се потсетиме на зборовите кои Бог, преку Мојсеј, му ги порачал на Израел: "Бидете свети, зашто Господ, вашиот Бог, е свет". Светиите се свети луѓе, личности во кои Христос живее. Тие се вистински верници, црковни, културни и општествени творци од полза за Црквата, за науката, за историјата. На Земјата тие воде благодетно - добродетелен живот и затоа постигнале евангелско совршенство. Тие го прославили Бога, но и Бог ги прославил на небото и на Земјата. Голем број од нив се вистински сведоци за Христа и со својот богоугоден живот почнале во Светата Земја, за време на овоземниот живот на Христос, за потоа да се прошират низ цел свет.



ИКОНАТА НА СИТЕ СВЕТИИ

# "БЛАЖЕНИ СЕ ЗАШТО ТИЕ Ќ

"Od visinite si se simnal blagoutrobni (milostiv), si primil tridnevno pogrebenie za da ne oslobodi { (nas gre{nicite) od stradawata. @ivote i Voskresenie na{e, Gospodi, slava Ti".

Светиите ги осветлуваат и ги осветуваат оние кои со љубов и вера им се молат. Тие не знаат за граници и им припаѓаат на сите луѓе во светот. Нивните тела биле црква на Светиот Дух кој живее во нив, а кој го имаат од Бога. Тие биле длабоко уверени дека ние луѓето сме скапо платени и дека Господ Исус Христос нè платил со Своето тело и крв, со своите

маки и крвта. Таа цена одамна е платена, на распнатиот Христов Крст на Голгота, пред повеќе од 2.000 години, но јасно е дека не е платена само за едно време, само за една генерација. Таа не е платена само за векот во кој живеел Христос, туку е платена за сите времиња и за сите генерации, почнувајќи од Адам, па сè до Страшниот Суд. Таа висока цена е платена и за

сите луѓе кои ќе се родат. Таа цена е најголема, неизмерна и најбогата, зашто е за откуп на човештвото од гревот, за спасение на човештвото.

Сите Светии се Божји славеници, прекрасни маченици, кои стојат во близина до престолот на Севишниот и ни помагаат со своите молитви. Тие се Божји синови и Божји ќерки, црковни столбови на темелот на Христов. Духовната благодет која Бог им ја подарил во нивните души, било нивното сесилно оружје и им донело победа. "Назаретчанине (се мисли за Христос од Назарет), Ти победи!", умирајќи, во последниот момент од животот, извикнал Јулијан Отстапник, борецот против Христа.

Светиите живееле во различни времиња, во разни епохи. И без разлика на тоа, сите тие имаат иста светост, која доаѓа од Бога, но различни им се подвижите. Многубројни се мачениците и исповедниците чии имиња не ги знаеме, а се запишани во Книгата на животот, во Книгата на Светиите кај Бога.

Првата седмица по Светата Педесетница - Духовден им е посветена на Сите Светии, на најдобрите синови и ќерки во светот, пред сè, во об-

гледаме Божјиот вечен план за спасение на човечкиот род, ја гледаме драмата на човечкото спасение, Евангелските настани, спасителната жртва на Спасителот на светот, Господ Исус Христос и Неговото Воскресение.

Со најголеми страдања и Крсна смрт, Христос ја извршил спасителната мисија за откупување на човечките гревови. Кога бил умрен на Крстот, војниците не ги прекршиле Неговите колена "но, за секој случај, Нему со копје Му ги пробале ребрата од десната страна". Го славиме Христос како спасителна жртва на светот, кој го обнови светот и затоа Му пееме: "Од Твоите

ме и радувај се Ево, зашто оној кој некогаш ве разголи (соблече) и со измама ве направи робови, беше победен со Христовиот Крст". На Христос, Кој е наш Живот и Воскресение, Му пееме: "Од висините си се симнал благоутробни (милостив), си примил тридневно погребение за да не ослободиш (нас грешниците) од страдањата. Животе и Воскресение наше, Господи, слава Ти".

По молитвите на Богородица и на Сите Светии, Го молиме Многумилостивиот Бог да ги чува Христовата Црква и народот во длабок мир.

За време на богослужбата ја воспеваме Пречиста Бого-

ме и на Божествениот, светиот Архангел Гаврил, кој се симнал од небото и застанат пред гробот, со лице како молња и облека бела како снег, го отстранил каменот од Христовиот Гроб. Страв завладеал со стражарите кои го чувале, трепереле, одеднаш се фрлиле на земја и изгледале како да се мртви. Затоа пееме: "Од стражарите на гробот и од каменот со кој бил запечатен гробот, засрамете се беззаконици и разберете дека Христос Воскресна".

Распрснати по сите краишта на светот, со љубов и вера во Бога, претрпеле најтешки страдања. Со камења биле отепувани, пред сверови фрлани, со раце давени, со нозе гмечени, во оган горени, со пила сечени, телата сечени на парчиња, кожите на телата дерени, главите со меч сечени, со копја убивани, на крстови распнувани, оние кои не се откажаа од љубовта кон Бога и за кои светот беше недостатоен. Но, Господ не ги остави Божјите угодници, своите верни слуги без својата сесилна помош. Во нив како да одекнувал неговиот глас: "И тогаш, кога твоите страдања ќе бидат најголеми, Јас ќе те помагам, Јас ќе те утешувам и Јас ќе ве пречекам во вечното блаженство на Моето Небесно Царство" (Архиепископ Охридски и Македонски Г. Г. Михаил). Спасителот на светот, Господ Исус Христос "блесна осветло од крвавата облека и крвта на нивното страдање, ги спаси и ги прими во Небесното Царство". За време на Богослужбата ги повикуваме верните да го славиме споменот на Сите Светии. Нив ги воспеваме како вистински ѕвезди на Црквата, кои доброволно настрадаа.

Нивните срца се вистински очи за гледање на духовните вистини, а на прво место - за гледање на Бога. Тие веруваа во своето Божјо потекло, се ослободија од тиранијата на сите гревови и на сите страсти, го познаа Бога и во нивните души силно одекнуваа Божјите зборови во Светото Евангелие на кои им нема рамни на овој свет: "Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога".

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**



**ЦРКВИЧКАТА ВО МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС "СИТЕ СВЕТИИ", ОХРИДСКО**

## ЧИСТИТЕ ПО СРЦЕ, Е ГО ВИДАТ БОГА"

ласта на духовното и на моралното совршенство. На овој славен ден се прославуваат сите ангелски чиновници, патријарси, праоци, Крстителот и Претеча Св. Јован, пророците, апостолите, мачениците, свештеноначалниците, свештенослужителите, испосниците, светителите, преподобните и праведни оци, богољубивите жени, исповедниците и Сите Светии, кои од почетокот на светот живееле богоугодно и извршиле свети дела, дела исполнети со љубов кон Пресвета Троица и кон човечкиот род. Преку неизмерната љубов на Пресвета Троица, Божјата Мајка и Сите Светии од почетокот на светот, го

"Od strahom i od kamenot so koj bil zapечатен grobot, zasramete se bezzakonici i razberete дека Hristos Voskresna".

прободени ребра капеа капки крв и со водата го обновил светот и Божествениот Собор на Сите Светии го утврдија". Христос воскреснал и "светот го воскреснал со Себе". Воскреснатиот Христос се симнал во пеколот, го уништил осилото на смртта и ги воскреснал мртвите. Адам го спасил од клетвата, го воскреснал. Ева ја ослободил од оковите. Затоа на Адам и на Ева им пееме: "Слушни Ада-

родица, вистинската Божја Мајка, Сенепорочна, како Закрилница на спасението, која на "Оној кој на небесата е божествено прославуван од ангелите и неискажливо не се одвои од Отецот и кој поживеа меѓу луѓето", му даде тело од својата чесна крв. Ја молиме да го моли Божјиот Син да им подари на своите чеда простување на гревовите.

На овој празник се сеќава-